



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 18 март 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. X

Телефони: Редакција 26-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-610.

116.

Врз основа на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за расподелбата на добивката и данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) и Одлуката за периодичното пресметување и за расподелбата на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54), издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРУПИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО МОЖАТ ДА ИМААТ ПРЕСМЕТКОВНИ ПЕРИОДИ ПОДОЛГИ ОД ЕДЕН МЕСЕЦ

1. Времен пресметковен период подолг од еден месец може да се определи:

а) за период од три месеци на стопанските организации од следните групи: црна металургија, металургија на обоени метали, електропорцелан, морски солари, машиноградба, електроиндустрија, тулаани, индустрија на градежен и украсен камен, претпријатија на дрвната индустрија, графичка индустрија, производство на филмови, експлоатација на шуми, монтажни претпријатија, градежни претпријатија, проектантски претпријатија, претпријатија за длабочински дупчења и претпријатија за испитување терени, железнички сообраќај, ПТТ сообраќај, посреднички претпријатија, претпријатија регистрирани за увоз и извоз, трговски агенции и шпедитерски претпријатија;

б) за период од шест месеци на стопанските организации од следните групи: бродоградба, фабрики за шеќер, фабрики за преработка на овошје и зарзават, фабрики за масло, фабрики за шпирит, пивари, лутилници на ориз, претпријатија за обработка на тутун со сезонска ферментација, селско стопанство, сезонско угостителство, туристички претпријатија, поморски сообраќај, речно бродарство и багерско-бродарските претпријатија.

2. Должината на времениот пресметковен период на поодделна стопанска организација ја определува републичкиот државен секретар за работи на стопанството спрема одредбата од претходната точка.

На стопанските организации од точ. 1 под б) од оваа наредба времениот пресметковен период може да биде определен и во траење од три месеци.

3. Решението за определување времениот пресметковен период од претходната точка не се однесува до погоските и работните единици на стопанската организација ако тоа не е определено изрично со решението.

4. На стопанските организации што произведуваат за определени потреби на ЈНА должината на пресметковниот период ја определува Државен секретар за работи на народната одбрана.

5. Стопанските организации од точ. 1 на оваа наредба можат да поднесуваат до републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството барања за определување времениот пресметковен период подолг од еден месец најдоцна до 31 март 1954 година.

Ако стопанската организација од точ. 1 односно 4 од оваа наредба не го поднесе до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ решението за определување пресметковниот период до 30 април 1954 година должна е да врши пресметка месечно се додека не ќе се поднесе решението доселнително.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2100

20 февруари 1954 година

Белград

Државен секретар

за работи на народното стопанство.
Хасан Бркиќ, с. р.

117.

Врз основа на чл. 11 од Уредбата за каматите на ненавремено уплатените приходи на буџетот и општествените фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА КАМАТИТЕ НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ

Со членот 1

1) Како стопански организации, во смисла на Уредбата за каматите на ненавремено уплатените приходи на буџетите и општествените фондови (во натамошниот текст: Уредба), се сметаат претпријатија, дуќаните и задругите.

Одредбите од Уредбата нема да се применуваат во поглед на даночните обврски за 1953 година на сние задруги што во 1953 година плаќале данок на доход, бидејќи тие плаќале камата спрема чл. 70 од Уредбата за присилна наплата на данокот и на други буџетски приходи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/53) како на должниот данок на доход, така и на сите други буџетски приходи и приходи на општествените фондови. Но, на ненавремено платените обврски што настанале од 1 јануари 1954 година задругите плаќаат камата по одредбите од Уредбата, доколку не ќе биде определено да плаќаат дополнителен данок на доход и по тој ден.

Општествените и задружните организации плаќаат камата по одредбите од Уредбата за присилна наплата на данокот и на други буџетски приходи, а стопанските организации чии оснивачи се општествените или задружните организации — по одредбите од Уредбата за каматите на ненавремено уплатените приходи на буџетите и општествените фондови.

2) Како приходи на буџетите се сметаат средствата што се предвидени со Законот за буџетите или со други прописи за покривање потребите на федерацијата, на народните републики, околиите, градовите или на општините.

3) Како приходи на општествените фондови се сметаат приходите на сите фондови основани врз основа на законските прописи, како што се приходите на фондот за социјално осигурување, фон-

довите за инвестиционата изградба и приходите на амортизациониот фонд, а исто така и приходите од сите фондови на стопанските организации како што се: резервниот фонд, инвестиционен фонд итн.

Со членот 3

4) Каматите што се пресметуваат и наплатуваат на ненавремено уплатените приходи на буџетите и општествените фондови по одредбите од Уредбата, им припаѓаат:

а) каматата на ненавремено уплатениот данок на добивката, како и каматата на делот на добивката што и' припаѓа на околицјата, градот односно градската општина со одделни права, — на оној орган на кој му припаѓа данокот односно делот од добивката на кој се пресметува каматата, спрема чл. 20 ст. 2 од Уредбата за распределбата на добивката и данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53);

б) каматата на ненавремено уплатената камата на основните средства — на фондот за долгорочно кредитирање, спрема чл. 72 ст. 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), а во врска со чл. 29 од Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и неговата распределба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53);

в) каматата на ненавремено уплатените приходи на амортизациониот фонд за 1953 година — на народниот одбор на околицјата, градот, односно градската општина со одделни права спрема чл. 3 од Уредбата, а по 1 јануари 1954 година — на амортизациониот фонд, спрема чл. 72 ст. 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации;

г) каматата на ненавремено уплатените приходи на сите други фондови — на фондовите на чии приходи е наплатена каматата спрема чл. 2 ст. 2 од Уредбата; и

д) каматата на сите други буџетски приходи ненавремено платени — на народниот одбор на околицјата, градот односно градската општина со одделни права, спрема чл. 3 ст. 1 од Уредбата.

Со членот 4

5) При враќањето на повеќе односно погрешно наплатените приходи и' се враќа на стопанската организација камата што е наплатена на тие приходи спрема чл. 2 од Уредбата. Покрај тоа, на стопанската организација и' се надокнадува и каматата што и' ја платила на банката по текуштата сметка на износот од главниот долг и камата по чл. 2 од Уредбата, ако е уплатата извршена по налог од надлежниот државен орган.

6) Каматата по чл. 2 од Уредбата се врши на товар на буџетските приходи односно приходите на фондовите во чија корист е книжена, а во корист на онаа сметка на чиј товар била платена (на платниот фонд односно материјалните трошоци). Така, на пр., ако се враќа камата на ненавремено платен данок во 1953 година каматата се враќа на товар на одделната сметка на каматите а во корист на доходот на стопанската организација.

Со членот 5

7) Стопанските организации се должни да состават преглед на своите обврски спрема буџетите и спрема општествените фондови за 1953 година по видовите и сроковите на доспеалоста за плаќање, заедно со пресметаните и платените камати, а по следниот образец:

Преглед на пресметаните камати за 1953 година на претпријатието (дуќанот)

Вид на приходот	Пресметано		Уплатено		Износ на каматата
	датум	износ	датум	износ	
Данок на промет	1-5-I-53				
	6-10-I-				
	11-15-I				
	ИТН.				
Амортизација	1-31-I				
	1-28-II				
	1-31-III-				

ИТН.

На ден 1953 год.

Шеф на сметководството,

Директор,

8) Прегледот на пресметаните камати за 1953 година стопанската организација го приложува со завршната сметка за 1953 година.

Со членот 8

9) За сите преплати на акумулацијата и фондовите што се покажани по завршните сметки за 1952 година односно преплати на акумулацијата и фондовите по полугодишниот биланс за периодот јануари—март 1953 година на претпријатијата ќе им се надокнади каматата што ја платиле по својата текушта сметка. Надокнадата на каматата се врши за времето од 1 јануари 1953 година, односно од денот кога е уплатена сумата што се враќа ако уплатата е извршена по 1 јануари 1953 година па до денот кога повратениот износ е дозначен на текуштата сметка на стопанската организација.

За преплатата на други видови буџетски приходи и приходите на општествените фондови, каматата ќе се надокнадува само ако преплатата е извршена по налог од државниот орган.

Со членот 9

10) За времето на пречекорувањето рокот помеѓу 1 јануари и 27 декември 1953 година претпријатијата плаќаат на сите обврски спрема буџетот и општествените фондови без обзир дали уплатата е извршена пред или по влегувањето во сила на Уредбата, затезна камата по стопата од 5%, а од 28 декември 1953 година — по стопата од 12%.

11) Пресметаната затезна камата за 1953 година по точ. 10 од ова упатство на акумулацијата и фондовите стопанската организација ја уплатува на одделна сметка на каматите кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текушта сметка.

Со членот 10

12) Позитивното односно негативното салдо, на одделната сметка на каматите пресметани за 1953 година по Уредбата на износите на долгот односно на преплатата на акумулацијата и фондовите ќе се пренесе во корист односно на товар на збирната сметка на каматите при Главната централа на Народната банка на ФНРЈ и ќе се пресмета со сојузниот буџет.

13) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Бр. 1009

15 февруари 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното општество,
Хасан Бркиќ, с. р.

118.

Врз основа на чл. 12 ст. 2 од Уредбата за социјално осигурување на воените лица донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОЛЖНОСТИТЕ НА КОИ ПРОВЕДЕНОТО ВРЕМЕ КЕ СЕ СМЕТА ВО РАБОТЕН СТАЖ НАГОЛЕМЕН ЗА ПОЛОВИНА

I. Во работен стаж наголемен за половина во смисла на чл. 12 ст. 1 од Уредбата за социјално осигурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53) се смета времето што воените осигуреници во летачката, подморничката или граничната служба ќе го проведат на определени должности цитирани во ова решение, и тоа:

1) во подморничката служба — на сите должности на подморниците во опрема;

2) во летачката служба — на должностите на активен пилот, извидник, радист, воздухопловен стрелец, авиомеханичар, авиофотограф и падобранец или на други должности во воздухопловството на кои примале летачки додаток, или ако работодавачите како органи на санитетската служба на испитување и тренирање на летачи во барокомори односно летале најмалку 90 часа годишно.

3) во граничната служба — во граничните единици на граница, на должностите на командир на одделение (караула) заменик на командир на одделение (караула), командир на вод или чета, помошник на командир на вод или чета, командир на вод или одделение на коњички вод, четен старешина, четен болничар и четен економ или на некоја друга должност непосредно на границата, како и на надблудателни станици и крајбрежни батерии на осамени и одалечени острови или на тешко пристапни места.

II. Времето проведено на должноста од претходната точка им се смета на воените осигуреници во работен стаж наголемен за половина, ако проведат на тие должности во две календарски години најмалку една година.

III. Времето проведено на должностите од точ. I во времето што по чл. 25 од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) се признава во работен стаж во двојно траење, нема да се пресметува по чл. 12 ст. 1 од Уредбата за социјално осигурување на воените лица.

IV. Уверенијата за времето проведено на должностите од точ. I ќе ги издаваат командите на Југословенската воена морнарица односно Југословенското воено воздухопловство односно на граничните единици.

V. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 67

5 февруари 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народната одбрана
генерал-полковник,
Иван Гошњак, с. р.

119.

Врз основа на чл. 41 од Уредбата за кредитите за обртните средства и за другите краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, во согласност со Сојузниот извршен совет, распишува

ПРВ КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОСТОЈАНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. На 15 март 1954 година ќе се одржи конкурс за давање кредит за постојани обртни средства на кои можат да учествуваат сите стопански организации споменати во чл. 34 од Уредбата за кредитите за обртните средства и за другите краткорочни кредити, освен оние што се изземени во точ. 2 од овој распис.

2. На конкурсот од точ. 1 нема да учествуваат стопанските организации што ќе добијат кредит за постојани обртни средства по одделната постапка предвидена со чл. 40 од Уредбата за кредитите за обртните средства и за други краткорочни кредити, и тоа:

а) претпријатијата на железничкиот, поморскиот, речниот, воздушниот и поштенскиот сообраќај,
б) претпријатијата за откуп и промет со жита,
в) претпријатијата на издавачката дејност и весничарските претпријатијата за својата издавачка дејност,

г) претпријатијата на комуналната дејност, и
д) аптеките.

3. Конкурсот од точ. 1 ќе се одржи така да стопанските организации што учествуваат на него конкурираат внатре на одделните групации. Во поодделни групации влегуваат:

а) претпријатијата на базичната индустрија (гранката 111—119),

б) претпријатијата на преработувачката индустрија, (гранката 120, 121, 123—130) освен дрвната индустрија, и за претпријатијата за патниот сообраќај (гранката 515),

в) селското стопанство (гранката 211—219), шумарството (гранката 311—314), и за дрвната индустрија (гранката 122),

г) градежништво (гранката 411—416),

д) претпријатијата на надворешната трговија (гранката 613—614),

е) откупните трговски претпријатија (гранката 617) освен претпријатијата за откуп на жита, и

ж) другите претпријатија од областа на трговијата (гранката 600—609, 611, 615, 616, 620), угостителството и туризмот (гранката 631, 632) и занаетчиството и домашната дејност (гранката 71—73).

4. Стопанските организации го поднесуваат во смисла на чл. 36 ст. 2 од Уредбата за кредитите и за обртните средства и за другите краткорочни кредити барањето за кредит до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текушта сметка, и тоа најдоцна до 10 март 1954 година.

5. Барањето за кредит се поднесува на одделниот образец пропишан од Народната банка на ФНРЈ во кое мора да биде наведен износот на кредитот и висината на каматната стопа што се предлага.

Кредитот што се бара може да биде поделен и во повеќе износи (најповеќе три), со тоа што стопанската организација да може за секој износ да понуди друга каматна стопа.

6. Барањето за кредит можат да го поднесуваат само оние стопански организации што ги исполнуваат условите од чл. 4 на Уредбата за кредитите за обртните средства и за другите краткорочни кредити.

Во поглед на овој конкурс ќе се смета:

а) дека стопанската организација има редно и ажурно книговодство, ако на банката и' го поднела извештајот за времената пресметка и распределба на доходот за 1953 година како и бруто билансот според состојбата од 31 декември 1953 година, со тоа да има одобрена завршна сметка за 1952 година;

б) дека стопанската организација го има средно финансиското послување, ако редно одговара со своите обврски спрема општествените фондови (емортизацијата, камата на основните средства, земјарина, аконтација на данокот на добивката);

в) дека стопанската организација редно одговара со своите обврски спрема банката, ако ги враќа во срокот терминските кредити;

г) дека на стопанската организација активата и' е поголема од пасивата односно дека приходите и' се поголеми од расходите, ако остварените плати во 1953 година не и' се помали од исплатените. Ако остварените плати во 1953 година и' се помали од исплатените, се смета дека стопанската организација го исполнила овој услов само во случај кога за разликата прибавила гаранција од околицјата (градоот) односно народната република.

7. Износот на кредитот што може да го бара стопанската организација не може да премине 90% од износот на кредитот (без терминските) што ги користела просечно во 1953 година, а кои се пресметува врз основа на состојбата на долгот на последниот ден на секој месец.

По исклучок од одредбата од претходниот став, износот на бараниот кредит не може да премине:

а) кај градежните претпријатија (гранката 412) — 6% од вкупно остварената реализација во 1953 година спрема податоците од извештајот за времената пресметка и распределба на доходот за 1953 година;

б) кај претпријатијата на надворешната трговија (гранката 613, 614) — 30% од износот на просечно користениот редовен кредит и терминските кредити во 1953 година;

в) кај откупните трговски претпријатија (гранката 617) освен претпријатијата за откуп и промет со жита — 30% од износот на просечно користениот редовен кредит и терминските кредити во 1953 година;

г) кај сите други стопански претпријатија од областа на трговијата (гранката 600—609, 611, 615, 616, 620), на угостителството и туризмот (гранката 631 и 632) — 50% од износот на просечно користениот редовен кредит (без терминските) во 1953 година.

8. Минималната каматна стопа што можат стопанските организации во своето барање за кредит да ја понудат изнесува 5% годишно.

9. Стопанските организации се должни со барањето на кредит да поднесат извештај за времената пресметка и распределба на доходот за 1953 година што во смисла на Одлуката за поднесување извештаи за времената пресметка и распределба на доходот на стопанските организации за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) биле должни да го испратат до банката до 25 јануари 1953 година заедно со бруто билансот според состојбата од 31 декември 1953 година.

10. Со денот одржувањето на овој конкурс, т.е. 15 март 1954 година се откажуваат во смисла на чл. 39 на Уредбата за кредитите за обртните средства и за другите краткорочни кредити сите постоечки редовни кредити на стопанските организации, со тоа што долгувањето по тие кредити да се намири најдоцна до 15 јуни 1954 година. При ова ќе се постапи на следен начин:

а) стопанските организации што на конкурсот добиле кредит за постојаните обртни средства ќе го намират своето долгување по досегашниот редовен кредит на товар на кредитот за постојаните обртни средства што го добиле, со тоа што вишокот на долгувањето по редовниот кредит преку износот на добивениот кредит за постојаните обртни средства да го вратат во три еднакви месечни рати најдоцна до 15 јуни 1954 година;

б) стопанските организации што на конкурсот не ќе добијат кредит за постојани обртни средства должни се самиот износ на долгувањето по редовниот кредит да го вратат во три еднакви месечни рати најдоцна до 15 јуни 1954 година.

11. Стопанските организации што врз основа на конкурсот ќе се здобијат со правото на кредит, должни се во срок од 10 дена од приемот на извештајот за тоа да склучат со банката договор за кредитот.

12. Од денот на распишувањето на овој конкурс до денот на неговото одржување не може да се наголемуваат постоечките редовни кредити.

О. бр. 3

27 февруари 1954 година

Белград

Гувернер
на Народната банка на ФНРЈ,
Војин Гузина, с. р.

120.

Врз основа со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ЛОКОМОТИВСКИ РЕШЕТКИ, ЗАКОВКИ И ОЛОВЊАЦИ ЗА ЛОКОМОТИВСКИ КОТЕЛИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следни југословенски стандарди:

1. Диспозиција на решетка за локомотиви од нормален колосек	JUS P.J1.301
2. Диспозиција на решетка за локомотиви на колосек од 760 мм	JUS P.J1.302
3. Стапови на решетки без зајакнување	JUS P.J1.310
4. Стапови на решетка со зајакнување	JUS P.J1.311
5. Стапови на подвижна решетка	JUS P.J1.315
6. Прости носачи на решетка	JUS P.J1.320
7. Двојни носачи на решетка	JUS P.J1.321
8. Комбинирани носачи на решетка	JUS P.J1.322
9. Носачи на подвижна решетка	JUS P.J1.323
10. Фазонски заковки со клин	JUS P.J1.330
11. Фазонски заковки со навртка	JUS P.J1.331
12. Сворњаци на подвижна решетка	JUS P.J1.335
13. Потпирачи на носачи на решетка за странично прицврстување	JUS P.J1.340
14. Потпирачи на носачи на решетка за прицврстување оздола	JUS P.J1.341
15. Оловњаци за локомотивски котели	JUS P.J1.401

Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јуни 1954 година.

Бр. 449

13 февруари 1954 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
116. Наредба за определување групите стопански организации што можат да имаат пресметковни периоди подолги од еден месец	241
117. Упатство за примена на Уредбата за каматите на ненавремено уплатените приходи на буџетите и општествените фондови	241
118. Решение за определување должностите на кои проведеното време ќе се смета во работен стаж наголемен за половина	243
119. Прв конкурс за давање кредити за постојани обртни средства на стопанските организации	243
120. Решение за донесување југословенски стандарди за локомотивски решетки, заковки и оловњаци за локомотивски котели	244